

ДЕМОКРАТУРА -

Тисна

НОВОКОМПОНИРАН

ДЕМОКРАТСКИ ИЗРАЗ

Демократура е новокомпонирани израз кој го сретнав пред неколку години, со кој се идентификува новокомпониранијата демократија. Односно, тоа е демократија по пат на насилна диктатура. Таква демократура во Македонија егзистира една ипол деценија, а поради обидот таа да еволуира во вистинска демократија од западен тип (наместо демократурата која е мешавина на источната комунистичка и западната екстремно десничарска диктатура) се јавуваат отпори и демонстрации.

Не знам која е логиката таа да се бара надвор, уставна, авторитарна и според комунистички принципи партиципација во Владата, а да се заговара демократија. Демократијата е игра која како и секоја друга има свои правила. Доколку нема правила - нема цивилизација. Или само се сакаат правила од минатото, со кои се исполнуваат сопствените интереси. Која е логиката да се почитува мнозинството од малцинската заедница, а да се игнорира мнозинството на мнозинската заедница?

Зарем со тоа не се мајоризира мнозинската заедница од малцинската? Со глорификација на охридскиот "договор" кој, исто така, има свои лимити и покрај тоа што ја спречува мајоризацијата.

За да се направи нормална заедница и држава од оваа земја и ова население потребно е да се покаже минимум политичка култура, со почитување на Уставот и демократските правила, а тоа

не може да се постигне без претходно да се расчисти со појдовните претпоставки и со целите на политичките субјекти, односно дали тие размислуваат индуктивно (карактеристично за економијата) или дедуктивно (карактеристично за политиката), односно дали приоритет ќе им се даде на економскиот или на политичкиот интерес. Освен тоа треба да се расчисти и тоа дали дедуктивно се размислува од позиции на Македонија или на голема Албанија.

Тоа треба да го расчисти и премиерот Груевски за да одлучи кому да му подаде рака: на Ахмети или на македонскиот суверен кој нема да го најде во Црвенковски ниту во Глигоров (а за што како најјасна индикација треба да му послужи гласот на народот на прославата на плоштадот "Македонија"), туку исфрлен на маргините (или дури во некоја друга земја) од координираната активност на демократорите од внатре и од надвор, каде одат да се консултираат и координираат. "Попот" не е поп ако не му биде подадена рака, кога веќе се дави, бидејќи во неговата рака сепак има нешто што го нема во секоја друга, нели? Жал ми е што македонската репрезентација изгубила од Англија, но по четири години демократура на гласачката машинерија на СДСМ и на ДУИ и перманентната тортура на разни новинари "аналитичари" и секакви колумнисти македонскиот дух е истошен и потиснат, а за победи е потребен ентузијазам и полет-

ност. Така некако како што беше на почетокот кога сè беше наредено и течеше како во филм, но некому му пречеше што некој имаше нешто (светло и уникатно) во градите, а што еве евидентно го нема токму секој, особено не "шлепери" и некои други. Не повикувам на реваншизам и на одмазда во стилот на СДСМ и ДУИ по изборите во 2002 година. Точна е констатацијата дека прославата била партизирана, а од сликата во првиот ред се гледа во полза на која партија, а се надевам дека во иднина тоа нема да се повторува.

Можеби тогаш ќе го нема и револтот во гласот на народот, кој не е ниту слеп ниту

глупав, туку ако простува не заборава. Ја немам таа рамноправност со "мајоризираното" малцинско мнозинство да пишувам колумни ниту писмата да ми бидат објавени, но нема да бидам спречен да пишувам за да бидам читан и да посочам некои работи.

Па, така премиерот треба да размисли дали да го прифати советот дека за да ја зачува унитарноста на земјата треба да постапува авторитарно и дали тоа не е исто дека за да спречи поплава на Скопје треба да ја "минира" браната Матка?

Богдан Иванов

АПЕЛ

Осумнаесетгодишната Сања Чавдарова боледува од речиси неизлечлива болест Gvadriletia Spastika – Паралисис Церебралис, меѓутоа постои мала искра надеж по пат на хируршка интервенција состојбата на Сања да се подобри дури до 70 отсто. Интервенцијата треба да се изврши во Меѓународниот Институт во Москва, и ќе чини 42.000 долари.

ЗАТОА ВЕ МОЛИМЕ ДАЈТЕ ГО ВАШИОТ ДОБРОВОЛЕН ПРИЛОГ ЗА ДОБРОТО НА НАШАТА КЕРКА - ЗА ДОБРОТО НА СИТЕ НАШИ ДЕЦА.

Чавдарова Мара
Мито Хаџи Василев 83, Струмица
IBAN:/MK07 (account in CHF in PCB)380503311302471
SWIFT: PRBUMK22XXX

Чавдарова Мара
EUR acc: 380-5-033113-012-10
INAN:/MK07380503311301210
SWIFT: PRBUMK22XXX

www.sanjac.cjb.net
tel: 034 / 329 - 702

КОЛОНИСТИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

За преселбите на темните раси наведува Мандиќ. Тој пишува: на основ 31. глава De administrando imperio, во Рашка биле голем број "Мауровлахи", маварски војници од Северна Африка, кои царскиот Рим ги населил во областа на централниот Балкан. Инаку, Власите се среќаваат како Црноволци, Куцовласи, Каравласи, Каракачани, Карагуни, Цинцари и Дакоромани. Исто така, Мавровласи и Морлаци се среќавало во Србија. За ова пишувал Јован Цвијик. Каравласите биле со монголско потекло,

кои се селеле со монголски овци, за разлика од Белитевласи, кои со себе ја носеле овцата каракачанка, црна овца со потекло од Јужна Италија. Таа била карактеристичен претставник на муфлонот со куса опашка и во XI век била донесена од Јужна Италија, а била спротивна на монголската овца со долга опашка. Неа во XIX век ја донеле Арнаутите. Ваква овца има во Јужна Србија, на Косово. Истото се однесува за генот на монголскиот коњ, кој бил донесен од Арнаутите. Тие биле монголски јавачки

коњаници, акинџии. Покрај реката Дунав биле колонизирани и Гагаузи (=Гага Узи). Во Бугарија се нарекувале Стари Бугари (Татари), како спротивност на Белците Ново Бугари. Гага означува крадење, а Гага=Гега (Арнаут).

Готска-татарска татковина биле северните простори на Црно Море. Татарите од Црно Море, Черкезите од Кав-

каз итн. биле Арнаути. Поимов означувал одметник. Нив Османлиите ги користеле како платеници уште од самиот свој почеток, дури постоел војнички черкески ред, кој опстоил во османлиската војска. Од Кавказ и нив ги избркале Арапите и ги населиле во Јужна Италија. Од таму, во Епир тие биле колонизирани во XI век. Бидејќи на Кавказ живееле Скитите, овие биле Албано-Скити. Токму земјата Албанија била на Кавказ, од каде што Монголите навлегувале. Авторите нив ги преиначиле Албано-Скити. За Арнаутите (Албано-Скоти) се говори дека тие прв пат се спомнувале во т.н. византиски извори во XI век, во еден документ од 1041 година, а се однесува на судирот кој настанал меѓу полковникот Стефан Домијат и сојузниците на т.н. Византија во Јужна Италија. Во еден друг документ, во кој Mihaelis Attalioetae ги опишува настаните во Јужна Италија од средината на XI век (1034-1079), известува дека против Царството (т.н. Византија) се кренале Албано-Скотите (с=ш, Р.И.) и Латините, кои дотогаш им биле верни сојузници на Ромеите (т.н. Византијци), бидејќи не се согласувале со сменувањето на Георги Манијак, кој неколку години пред тоа (1038) се прославил во борбата со Арапите. Во овој документ се подвлекува дека кога во 1040 година Георги Манијак повторно се вратил во Јужна Италија, кренал востание против царот Konstantin IX Monnomach. Неговата војска била составена од Латини и од Албано-Скоти. Со навлегувањето на исламот, во Епир продолжила колонијацијата и тој бил именуван во Арнаутија. Ова е повод што Албанците (Шкиптарите) имаат монголски зборови, што важи и за Власите. Секако, авторите говорат дека по ма-



Форум

совното доселување на Гего-Мирдитите (Курдите) од Ма-ла Азија, во втората половина на XVII век, што било извршено присилно од страна на османлиските воени власти, според Ежен Питар ("Народи који су Турци довели на Балкану") и Тих. Р. Горѓевиќ ("Черкези у нашој земљи"), а имало за цел да се разбие словенскиот елемент со едноверско муслиманско население, територијата на Северна Арванија (Албанија, Р.И.), османлиските окупаторски власти ја нарекле Арнаутлак, а нејзините жители Арнаути. Новодоселените колонисти во Северна Арванија, Гего-Мирдитите, имаат курдско потекло, а името Арнаути им било дадено по селото Арнаут, кое се наоѓа во близина на Цариград. Имено, животот, навиките, обичаите и воопшто генетските особености на жителите од тоа село биле идентични со тие на Гего-Мирдитите. И едните и другите биле познати како сурови луѓе, наклонети на грабежи, убиства и бесчинство, според Нико Зупанич и Конст. Иос. Иречки, поради што во современа Европа Гего-Албанците го носат епитетот криминогена нација. Според историчарите Хаусер и Томиќ, кои ја проучувале нивната генеза, зборот Арнаут претставува "синоним за насилство и грабеж", за "неред и безвластие". Гего-Мирдите-Арнаути "Такви биле и во време на мир и во време на војна". Според нив, жителите од селото Арнаут и жителите во Северна Арванија-Гегите имаат исто потекло со жителите на Кавказ, со Курдите, Таџихистанците и Дагестанците.

Како потврда дека Арнаутите биле злосторници се наведува изјавата на султанот Селим Трети (1789- 1807) од 1795 година, за да се види за каков народ всушност се работи. Имено, во една своја бујурулдија напишал: "Тоа е разбојнички народ надарен со див и жесток карактер, кој уште во мајчината утроба е задоен со лоши намери да прави сверски убиства под мирните луѓе, крајби и беззаконија". И без причина Османлиите ги нарекле Арнаути, што во буквална смисла на зборот значи погани луѓе, злосторници.

Трагедијата од Арнаутите Балканот ја доживеал во XIX век, кога Русите од кавказко-црноморските простори ги протерале Арнаутите. Тие биле колонизирани во азиска Турција, која за нив била ветена исламска земја. За да направат тампон зона против Русија и да ги раздвојат православните т.н. Словени, браќа на Русите, по налог на Виена и на Рим од 1840 година Арнаутите од азиска Турција биле колонизирани во денешна јужна Србија. Тие, главно, биле претставени од Татари (100.000) и Черкези (500.000). За ова пишувале Мекензи-Ибри, Вилкинсон, Шовох, Вајганд итн. Токму поради овие Монголи се раскинало т.н. словенско ткиво, најголемо и непростливо.

Бидејќи биолошки не било можно античките Македонци да исчезнат, етничките Македонци биле едно исто со античките Македонци. Ако би исчезнале античките Македонци, тогаш во Македонија сите други кои не се Македонци би морале да бидат домородци. Ова се објаснува со тоа што Берлинско-виенската школа говори дека Македонците како јужни Словени во Македонија биле дојденци. Меѓутоа, според авторите, состојбата е сосема обратна: Бушје де Бел вели: "Албанците всушност и не се жители на Македонија туку ги преминуваат непрецизните западни граници". Х.Н. Брејлсфорд пишува: "Но, другите македонски народи не се луѓе од таа почва; Албанците се скорешни освојувачи". За Албанците и за Власите, Вајганд истото го потврдува. Кога Албанците во Македонија се дојденци, како што било и со малкуте Власи од Епир, се потврдува, во Македонија живееле само Македонците. Според Вајганд, Албанците (Шкиптарите) и Власите биле "браќа", што тој никогаш не го кажува за Гегите (Арнаутите), кои биле од кавказско-црноморските простори. Ако кон ова се додаде дека во Македонија Арнаути

се 90 отсто, а Шкиптари само 10 отсто, се одгонетнува вистината, Македонците опстоиле само како домородци со својот Хомеров јазик.

Иако Шкиптарите и Арнаутите не се разбираат, Виена со Рим создале т.н. албански исламски т.н. народ, уништувач на православието и неговите т.н. Словени, без прекин уште од почетниот XI век па сè до и XXI век.

Тие дозволиле не само во Албанија да се албанизираат т.н. Словени, тоа се прави и надвор од неа. Злосторството е очигледно, кога мнозинството Арнаути се шкиптаризираат со шкиптарскиот малцински јазик. Ова се прави дури врз Македонците со исламска вероисповед, кои поради исламот учествуваат против своите христијански браќа. Ова се гледа и кај оние т.н. Словени, кои како Турци требало да се иселат во Турција. Вакви биле од Санџак-Србија итн. Ова било по 1950 година. Тие останале во Македонија. Иако овие се дојденци, што важи за сите немакедонци, тие се против Македонците, дури и партиски. Токму ова е борбата против православието. За ова нема прошка.

Ова се гледа и според тоа што Албанците и Арнаутите во Р Македонија, според бројот на пратеници се околу 19 отсто, а ако се одземат Македонците со исламска вероисповед, тие заедно се само околу 15 отсто. Со тоа што прибалтичките Руси се повеќе од 30 отсто, а тие во прибалтичките земји имаат само граѓански права, што е применето право, кое не важи само за Македонците, очигледен е заговорот. Ова се потврдува и со тоа што во Шпанија сите се Шпанци, во Франција се Французи, во Грција се Грци, во Шкиптарија

се Шкиптари и Арнаути... има помалку отколку што има во Р Македонија Македонци, така што заговорот не е издржлив.

Од друга страна, пак, кога се говори за повеќенационална држава, таа мора да биде од повеќенационални простори, а не само македонски. Бидејќи немакедонците не се од Македонија, охридскиот Рамковен договор никогаш не би требало да е важечки. Ова се потврдува и со "економската рамка". Шкиптарите и Арнаутите тврдат дека тие во Р Македонија биле околу 25 проценти. Со тоа што тие со тој процент не учествуваат во сè во државата, Рамковниот договор од самиот свој почеток е неважечки. Дури тие не учествуваат ниту со 15 или со уште помал процент. Напротив, тие паразитираат врз Македонците. Па, тие не плаќаат струја итн. итн. од злосторство во злосторство врз напатените Македонци под исламско ропство на Арнаутите од XIV век, а од Шкиптарите од XVIII век, од време на крвникот Али-паша Јанински. Со Рамковниот договор Македонците своето исламско ропство и нивно заложништво го продолжуваат. Ова ќе биде вака сè додека тие еднаш и засекогаш од тоа ропство не се ослободат.

д-р Ристо Ивановски

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

